

" Сега, кога луѓето веќе не можат да обезбедат егзистенција во градот, особено во некои градови од Повардарието, искрено мислам дека со повторното враќање на луѓето во руралните средини во целост ќе заживее духовниот живот во тие мали места, во кои останаа оставени на пропаст многу црковни објекти, кои бараат ревитализација и посебни третмани", истакнува митрополитот Повардарски г. Агатангел.



МИТРОПОЛИТОТ ПОВАРДАРСКИ Г. АГАТАНГЕЛ, ПО ВТОР ПАТ СТАНУВА АРХИЈЕРЕЈ НА ОВАА СИРОМАШНА ЕПАРХИЈА НА МПЦ, НО ГО ЧЕКА БОРБА ПРОТИВ ИНОВЕРЦИТЕ, "БАЈАЧИТЕ И ГАТАЧИТЕ"

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

БЕЗБОЖНИЦИТЕ ГО ЗАВЕДУВААТ НАРОДОТ И МУ ЈА "ПРОДАВААТ" ДУШАТА НА ЃАВОЛОТ

На триесеттина километри од Велес се наоѓа прекрасното ридско-планинско село Извор, кое со новата територијална поделба на Република Македонија административно ѝ припаѓа на Општина Чашка. Станува збор за село кое многу е подложно на миграционите движења, поради што "ѓаволот" алармантно чука на селските порти, а "данок во крв" како чума ги опустошува огништата.

Во селото претежно егзистираат по-возрасни лица, чии години "легнале та

натежнале", така што детскиот плач е сè поредок.


За волја на вистината ќе се пронајде по некој залутан ерген или помлад човек, кој нетрпеливо ја чека својата животна шанса за да побегне од селото, но економските и другите причини го принудиле да остане во Извор и да се бори со вистината, а тоа е сиромаштијата.

Единствен лек против сиромаштијата е надежта која се лекува со одгледување добиток, овците и најавите за ревитализација на селските населби.

ПОВТОРНОТО ВРАЌАЊЕ ВО ЕПАРХИЈАТА

Во прилог на ова, на 14 октомври беше осветен параклисот на "Св. Атанасиј Велики". Малото црковно здание, кое е дел од истоимениот скроман манастирски комплекс, е изградено со помош на средствата кои биле издвоени од неколку верници, чија животна судбина ги одвела да живеат во Скопје. Со овој

СЕЛО ИЗВОР, ВЕЛЕШКО



"Многумина од луѓето повеќе обрнуваат внимание на формата, отколку на самата содржина, што ќе рече дека кога влегуваат во храмовите, па и кога се надвор од нив, повеќе внимаваат како и колку пати требало да се прекрстат, со која нога ќе влезат, како ќе се поклонат, каде во храмот ќе ја запалат свеќичката, како ќе го приложат дарот на иконата, дали при тоа треба да тријат со парите по иконите, со еден збор, забораваат на вистинските нешта кои нè доближуваат до Бога", проповеда владиката Агатангел.



МНОГУ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЈАНИ ПРИСУСТВУВАА НА ЧИНОТ НА ОСВЕТУВАЊЕ НА ПАРАКЛИСОТ ВО СЕЛО ИЗВОР, ВЕЛЕШКО

мал, свечен и духовен чин чиначалствуваше митрополитот Повардарски, г. Агатангел.

"Чинот на осветување на параклисот 'Св. Атанасиј' во селото Извор лично го доживеав како голем настан, од многу најразлични причини: тоа беше наше прво осветување на објект во Богомдарованата ни Повардарска епархија, односно и прво богослужење воопшто по ова наше повторно враќање во Повардарието, онаму каде што и бев најпрво поставен; како второ, на овој свечен чин присуствуваа мноштво луѓе, кои со големо внимание го следеа целиот настан, богослужбата и самиот чин на осветување; и како трето, можам да ви кажам дека на тој ден повторно ја почувствував таа блажина во душата, чувство кое ме обзема постојано кога се осветува било каков објект секаде во нашата мила Македонија, па и надвор од неа, во земјите каде што живеат нашите Македонци", изјави владиката Агатангел, додавајќи дека кај селаните била присутна огромна радост.

"Што се случуваше во тој момент? Една искреност која пламтеше од нивните срца, која сакаше да покаже дека секогаш треба да си угодат едни на други, а љубовта со која беа обземени тој ден, почнувајќи од луѓето кои помогнаа сè тоа така убаво да изгледа, па завршувајќи со оние најмалите, кои со смеата и џагорот ја подгреваа целата атмосфера, ни претставија еден општ црковно-народен собир, настан, кој од нашите дедовци и прадедовци, ретко каде остана така да се случува во нашава татковина",

вели митрополитот.

Но, владиката Агатангел потсети дека во Повардарската епархија има многу работа: "Секаде во оваа наша епархија има огромни полиња за работа, почнувајќи од поголемите градови, каде што плановите и потребите на верниците се поголеми, мислам на изградби на нови цркви и манастири, кои се реална потреба на верниците, па завршувајќи и до најмалите средини, каде што треба да се бориме со еден друг феномен, кој се нарекува пустош и пропаднати црковни објекти, кои настанаа како резултат на миграцијата селоград. Сега, кога луѓето веќе не можат да обезбедат егзистенција во градот, особено во некои градови од Повардарието, искрено мислам дека со повторното враќање на луѓето во руралните средини во целост ќе заживее духовниот живот во тие мали места, во кои останаа оставени на пропаст многу црковни објекти, кои бараат ревитализација и посебни третмани, бидејќи некои од нив се и под ингеренција на Заводот за заштита на споменици".

ВИСТИНСКИТЕ НЕШТА

Тој потенцира дека во Повардарската православна епархија се развиени иноверски постапки, како суеверијата и празноверијата. "Многумина од луѓето повеќе обрнуваат внимание на формата отколку на самата содржина, што ќе ре-

че дека кога влегуваат во храмовите, па и кога се надвор од нив, повеќе внимаваат како и колку пати требало да се прекрстат, со која нога ќе влезат, како ќе се поклонат, каде во храмот ќе ја запалат свеќичката, како ќе го приложат дарот на иконата, дали при тоа треба да тријат со парите по иконите, со еден збор забораваат на вистинските нешта кои нè доближуваат до Бога, а тоа е стравот Божји и вистинската усредоточена молитва. А, како што веќе ви реков, тоа се однесува на неколкумината безбожници од селото Извор, кои не само што ѝ нанесуваат зло на вистинската православна вера, туку и со своите погрешни учења ги заведуваат луѓето и ги оттргнуваат од вистинскиот пат. Таму, според онаа Евангелската, меѓу чистите христијански души, кои се семето, има и како кол, кој треба што побрзо да се исчисти, а токму и по тој повод, на самиот чин на осветување поделивме и брошури, кои беа токму со таква содржина, вистинската вера наспроти лажните учења на некавите бајачи и гатачи", вели г. Агатангел.

"Едно е јасно, Бог е тој што помага, а не луѓето, и не може некој во свое име да лекува, па затоа ќе преземеме конкретни чекори на поагилно проповедање на вистината, за да не може секој, кој ќе стигне, да го подучува нашиот православен македонски човек на разноразни погрешни учења, туку тој самиот претходно образован во верата ќе успева да ги побие тие лажливци", порача митрополитот Повардарски г. Агатангел.